

**Осигурително брокерско друштво
ИУТЕ Сафе АД - Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

Скопје, март 2025

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-22
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ОБД ИУТЕ Сафе АД - Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ОБД ИУТЕ Сафе АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ОБД ИУТЕ Сафе АД – Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на ОБД ИУТЕ Сафе АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 14 март 2025 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД - Скопје
 ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за периодот кој завршува на 31 декември

	Белешка	2024 (000) МКД
Приходи од брокеража	8	1,044
Останати оперативни приходи		-
Добивки од вложувања		-
Употребени сировини и материјали	9	(32)
Трошоци за вработени	10	(1,887)
Амортизација	14	(4)
Останати оперативни расходи	11	(614)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		(1,493)
Приходи од финансирање	12	-
Расходи од финансирање	12	(9)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(1,502)
Данок на добивка	13	-
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		(1,502)
Останата сеопфатна добивка:		
Друго		-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		(1,502)

Скопје, 11.03.2025 година

Директор
 Борјан Колемишевски



	Белешка	2024 (000) МКД
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Софтвер и опрема	14	361
Вложувања расположливи за продажба		-
Вкупно нетековни средства		361
Тековни средства		
Залихи		-
Побарувања од купувачи	15	224
Останати тековни средства	16	877
Дадени заеми		-
Депозити во банки		-
Парични средства	17	937
Вкупно тековни средства		2,038
ВКУПНО СРЕДСТВА		2,399
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина		
Основна главнина	18	3,075
Законски резерви		-
Ревалоризациона резерва и разлики од вреднување		-
Акумулирана добивка (загуба)		(1,502)
Вкупно главнина		1,573
Долгорочни обврски		-
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	19	344
Тековен дел од долгорочни кредити		-
Останати тековни обврски	20	482
Вкупно тековни обврски		826
Вкупно обврски		826
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		2,399

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за периодот кој завршува на 31 декември

	Белешка	2024 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка (загуба) пред оданочување		(1,502)
Усогласување за:		
Амортизација	14	4
Расходи (приходи) од камати, нето	12	-
Исправка и отпис на побарувања		-
Капитална загуба (добивка) од продажба на основни средства		-
Резервирање на трошоци		-
Парични текови од работење		(1,498)
Побарувања од купувачи		(224)
Останати тековни средства		(877)
Залихи		-
Обврски од добавувачи		344
Примени аванси		-
Останати тековни обврски		482
		(1,773)
Платена камата		-
Платен данок на добивка		-
Нето парични текови од оперативни активности		(1,773)
Парични текови од вложувачки активности		
Приливи/одливи од депозити и позајмици		-
Приливи од продажба на вложувања во ХВ		-
Наплатени (дадени) позајмици, нето		-
Примени камати		-
Набавки на опрема	14	(365)
Продажби на опрема	14	-
Нето парични текови од вложувачки активности		(365)
Парични текови од финансиски активности		
Отплатени и земени кредити и заеми, нето		-
Исплатени дивиденди	18	-
Уплатен капитал		3,075
Нето парични текови од финансиски активности		3,075
Нето зголемување (намалување) на парични средства		937
Парични средства на почетокот на годината	17	-
Парични средства на крајот од годината	17	937

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за периодот кој завршува на 31 декември

	Уплатен капитал	Резерви	Ревалоризацион на резерва и разлики од вреднување	Акумулирана добивка	Вкупно капитал
Во (000) МКД					
Состојба на 1 јануари 2024 година	-	-	-	-	-
Сеопфатна добивка:					
Добивка за годината	-	-	-	(1,502)	(1,502)
Друго	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	(1,502)	(1,502)
Трансакции со сопствениците:					
Уплатен капитал	3,075	-	-	-	3,075
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година	3,075	-	-	(1,502)	1,573

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страниците 1 и 2.

1. Основни податоци и дејност

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ Сафе АД – Скопје(во понатамошниот текст Друштвото) е основано 16.08.2024 година од страна на ИУТЕ Групп АС.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул.Пиринска бр.29.

Дејноста на Друштвото е посредување во осигурување со сите видови неживотни и животни осигурувања.

Во трговскиот регистар како приоритетна дејност/главна приходна шифра на Друштвото е заведе на шифрата: 66.22 Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Дозволата за работа ја има добиено за вршење на осигурително брокерски работи на 05.08.2024 година од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Согласно Статутот на друштвото, управувањето и раководењето со Друштвото се одвива преку следните органи:

- Управител;
- Надзорен Одбор

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31 декември 2024 година изнесува 4 вработени.

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 22, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Почнувајќи од 01.01.2025 година, во примена ќе бидат Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 75/2024). Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024. Тековните податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (МКД). Споредбени податоци не се презентирани со оглед на тоа дека Друштвото започна со работа во 2024 година.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.5. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од брокеража

Приходите од брокеража претставуваат брокерски провизии кои произлегуваат од основната дејност на Друштвото, а тоа е посредување во осигурување со сите видови неживотни и животни осигурувања..

Приходите од извршени услуги (провизии и надомести) се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на извештајот за финансиската состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Останати приходи

Останатите приходи кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка.

3.3. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати.

Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.4. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2024, се следните:

	2024
1 ЕУР =	61.4950 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиската состојба по стапка од 10%.

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Основната заработувачка по акција се пресметува со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво обезвреднување на средствата.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат. Употребените годишни стапки на амортизација за НПО за 2024 година се следните:

	2024	2024
Компјутери	25 %	4 години
Мебел	20 %	5 години

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.10. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.11. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.12. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по кредити и позајмици претставуваат обврски по краткорочни и долгорочни кредити и позајмици и се искажуваат според нивната амортизирана набавна вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансисрање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.13. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадениот и уплатени акции..

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од уплатениот капитал на Друштвото, истата може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Одборот на директори на единствениот содружник.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.10. на овие белешки. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.14. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на не diskonтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3.15. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.16. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото не влегува во трансакции изразени во странска валута, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата во хартии од вредност со оглед дека истото не располага со вакви вложувања.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентracија на кредитен ризик со оглед дека купувачи се правни и физички субјекти во Република Северна Македонија. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема користено вакви кредити и депозити од банки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2024 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, обврските кон добавувачи, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење со сопствени средства, односно нема задолженост.

	<u>2024</u>
Обврски по кредити и позајмици	-
Пари и парични еквиваленти	<u>(936)</u>
Нето обврски (пари)	(936)
Вкупен капитал	1,572
% на задолженост	0.00%

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Друштвото на 31 декември 2024 година нема користено долгорочни кредити и нема дадени депозити во банки со променливи каматни стапки, освен паричните средства на редовните сметки во банки.

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

	1-3 месец	3 - 6 мес.	6-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	936	-	-	-	936
Депозити	-	-	-	-	-
Купувачи	181	-	-	-	181
Дадени позајмици	-	-	-	-	-
Останати побарувања	310	-	-	-	310
	1,427	-	-	-	1,427
Добавувачи	301	-	-	-	301
Кредити	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-
	301	-	-	-	301

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.5. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува во случај кога купувачите на Друштвото нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од голем број на поединечни салда. Овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани побарувања			
- до 30 дена	181	-	181
- од 30 до 90 дена	-	-	-
- од 90 до 365 дена	-	-	-
- од 1 до 3 години	-	-	-
- над 3 години	-	-	-
	<u>181</u>	<u>-</u>	<u>181</u>

7. Сегментно известување

Друштвото нема обврски за сегментно известување.

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2024 (000) МКД
<i>Приходи од :</i>	
Брокеража	1,044
Услуги во странство	-
Вкупно приходи од продажба	1,044

9. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2024 (000) МКД
Потрошени материјали	15
Потрошена енергија	-
Потрошени резервни делови	-
Потрошен ситен инвентар	17
Вкупно	32

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2024 (000) МКД
Бруто плати на вработени	1,620
Надомест за неискористен годишен одмор	180
Бонуси на вработени	63
Патни и дневни трошоци на вработени	21
Останати трошоци	3
Вкупно	1,887

11. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2024 (000) МКД
Наемнини	143
Трошоци за лиценци и сертификати	147
Провизии за промотори	135
Трошоци за ревизија	73
Надомсти на ЦДХВ	41
Банкарски провизии	18
Премии за осигурување	20
Трошоци за услуги	8
Трошоци за одржување	6
Трошоци за реклама, репрезентација	2
Останати општи расходи	21
Вкупно	614

12. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024 (000) МКД
Приходи од камати	-
Приходи од курсни разлики	-
	-
Расходи за камати	-
Расходи од курсни разлики	9
	9
Вкупно, нето	(9)

13. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2024 (000) МКД
Добивка пред оданочување	(1,502)
Непризнаени расходи:	
Расходи кои не се поврзани со дејноста	-
Репрезентација, спонзорство	1
Осигурителни премии	-
Исправка на вредноста на побарувањата	-
Даноци по задршка (одбивка)	-
Надоместоци на трошоци над утврден износ	-
Донации	-
Друго	180
Даночна основа	(1,321)
Намалување на даночната основа	
Дивиденди оданочени кај исплатувачот	-
Даночна основа	(1,321)
Пресметан данок од добивка од 10%	-
Даночно олеснување за дадена донација	-
Данок од добивка	-
Добивка пред оданочување	(1,502)
Ефективна даночна стапка	0.00%

14. СОФТВЕР И ОПРЕМА

	Софтвер (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност				
Состојба на 1 јануари 2024	-	-	-	-
Директни зголемувања	-	228	137	365
Продажби и расход	-	-	-	-
Состојба со 31 декември 2024	-	228	137	365
Акумулирана амортизација				
Состојба на 1 јануари 2024	-	-	-	-
Амортизација за тековна година	-	4	-	4
Продажби и расход	-	-	-	-
Состојба со 31 декември 2024	-	4	-	4
Сегашна вредност на:				
31 декември 2024	-	224	137	361
31 декември 2023	-	-	-	-

Сите средства со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	(000) МКД
Побарувања од друштва за осигурување	224
Побарувања од купувачи	-
Побарувања од поврзани субјекти (Бел. 25)	-
	224
Исправка на вредност на побарувања од од купувачи	-
Вкупно побарувања	224

16. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	(000) МКД
Нефактурирани приходи од брокеража	487
Дадени депозити како гаранција /дадени аванси	43
Побарувања од осигуреници за премија	310
Побарувања за данок од добивка	-
Побарувања од вработени	-
Однапред платени трошоци	37
Вкупно останати тековни средстав	877

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2024 (000) МКД
Денарски сметки во комерцијални банки	876
Благајни	-
Девизни сметки	61
Вкупно парични средства	937

18. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

	2024 (000) МКД
Акционери:	
IUTE Group AS	3,075
Вкупно	3,075

19. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2024 (000) МКД
Обврски спрема друштв за осигурување	168
Обврски спрема добавувачи	39
Обврски спрема поврзани субјекти (Белешка 22)	137
Примени аванси	-
Вкупно обврски спрема добавувачи	344

Обврските спрема друштв за осигурување во износ од 168 илјади претставуваат обврски за премија за осигурување која согласно договорите со осигурениците се наплаќа во Друштвото.

20. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	2024 (000) МКД
Обврски за данок на додадена вредност	-
Обврски за данок од добивка	-
Обврски за нето плати	-
Обврски за даноци и придонеси од плати и регреси	5
Обврски за промотори	47
Резеервации за надомести на вработени	351
Одложено признавање на приходи врз основа на резервации	79
Друго	-
Вкупно останати тековни обврски	482

21. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото нема искористено банкарски гаранции.

Друштвото не се јавува како тужена страна, ниту како тужител во судски спорови.

22. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото е поврзано со својот акционер и останатите друштва во негова сопственост и членовите на Надзорниот Одбор. Побарувањата од, обврските кон, остварените приходи и расходи со овие друштва заклучно со 31 декември 2024 година, се како што следува:

	2024 (000) МКД	2023 (000) МКД
Обврски кон:		
ИУТЕ Кредит	137	-
	137	-
Приходи од продажби кон:		
ИУТЕ Кредит	-	-
	-	-
Набавки на услуги од:		
ИУТЕ Кредит	-	-
	-	-
Расходи на членови на УО и НО:		
членови на УО и НО	-	-
	-	-

Обврските кон поврзаното друштво ИУТЕ Кредит, потекнуваат од фактура за набавка на основни средства.

23. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во овие финансиски извештаи.

Во февруари 2025 година на Сорание донесена е Одлука за зголемување на капиталот на Друштвото за 100,000 ЕУР.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 07796331

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ИУТЕ САФЕ АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	361.008,00			
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0,00			
3	-- Издатоци за развој	0,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			
5	-- Гудвил	0,00			
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	361.008,00			
10	-- Недвижности (011+012)	0,00			
11	-- Земјиште	0,00			
12	-- Градежни објекти	0,00			
13	-- Постројки и опрема	0,00			
14	-- Транспортни средства	0,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	223.558,00			
16	-- Биолошки средства	0,00			
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	137.450,00			
19	-- Останати материјални средства	0,00			
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00			
22	-- Вложувања во подружници	0,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00			

25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00			
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0,00			
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0,00			
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00			
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	0,00			
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00			
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			
33	-- Побарувања од купувачи	0,00			
34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00			
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	0,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.513.126,00			
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	0,00			
38	-- Залихи на сировини и материјали	0,00			
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00			
41	-- Залихи на готови производи	0,00			
42	-- Залихи на трговски стоки	0,00			
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00			
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	576.556,00			
46	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			
47	-- Побарувања од купувачи	223.551,00			
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	43.027,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	0,00			
50	-- Побарувања од вработените	0,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	309.978,00			
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	0,00			
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00			
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00			
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00			
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00			
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00			
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	0,00			

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	936.570,00			
60	-- Парични средства	936.270,00			
61	-- Парични еквиваленти	300,00			
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	524.341,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.398.475,00			
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	3.144.836,00			
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.572.417,00			
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.074.750,00			
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00			
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00			
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00			
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0,00			
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	0,00			
72	-- Законски резерви	0,00			
73	-- Статутарни резерви	0,00			
74	-- Останати резерви	0,00			
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	0,00			
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00			
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.502.333,00			
79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00			
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00			
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	395.917,00			
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00			
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00			
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00			
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00			
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00			
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00			
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00			
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00			
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00			
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00			
92	-- Останати финансиски обврски	0,00			
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00			
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	395.917,00			
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00			

97	-- Обврски спрема добавувачи	343.525,00			
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00			
100	-- Обврски кон вработените	200,00			
101	-- Тековни даночни обврски	5.220,00			
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00			
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00			
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00			
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00			
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	0,00			
107	-- Останати финансиски обврски	0,00			
108	-- Останати краткорочни обврски	46.972,00			
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	430.141,00			
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.398.475,00			
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	3.144.836,00			

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.043.863,00			
202	-- Приходи од продажба	1.043.688,00			
203	-- Останати приходи	175,00			
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0,00			
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0,00			
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	2.536.641,00			
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	31.551,00			
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	0,00			
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	158.001,00			
212	-- Останати трошоци од работењето	455.954,00			
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	1.886.935,00			

214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.059.568,00			
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	107.198,00			
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	453.562,00			
217	-- Останати трошоци за вработените	266.607,00			
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	4.200,00			
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	0,00			
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00			
222	-- Останати расходи од работењето	0,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	0,00			
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00			
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00			
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00			
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00			
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00			
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00			
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00			
233	-- Останати финансиски приходи	0,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	9.555,00			
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00			
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00			
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00			
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00			
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	9.555,00			
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00			
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00			
243	-- Останати финансиски расходи	0,00			
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00			
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	0,00			

247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	1.502.333,00			
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00			
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	0,00			
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	1.502.333,00			
252	-- Данок на добивка	0,00			
253	-- Одложени даночни приходи	0,00			
254	-- Одложени даночни расходи	0,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	0,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	1.502.333,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4,00			
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	3,00			
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-1.502.333,00			
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00			
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	1.502.333,00			
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00			
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00			
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00			
266	-- Вкупна разводната заработувачка по акција	0,00			
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00			
268	-- Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	0,00			
269	-- Добивка за годината	0,00			
270	-- Загуба за годината	1.502.333,00			
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00			
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00			
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00			
274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00			
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00			
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00			
277	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00			
278	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00			
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00			

280	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00			
281	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			
282	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			
283	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			
284	-- Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			
285	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00			
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00			
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	0,00			
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00			
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	1.502.333,00			
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	1.502.333,00			
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	0,00			
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			
606	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00			
607	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	0,00			
608	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00			
609	-- Земјишта	0,00			

610	- - Шуми	0,00			
611	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
612	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
613	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
614	- - Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	0,00			
615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	0,00			
616	- - Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	0,00			
617	- - Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	0,00			
618	- - Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	0,00			
619	- - Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	0,00			
620	- - Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	0,00			
621	- - Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	0,00			
622	- - Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	0,00			
623	- - Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	0,00			
624	- - Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	0,00			
625	- - Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	0,00			
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	266.578,00			
627	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	0,00			
628	- - Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 од БС)	834.319,00			
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП	0,00			

	034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)				
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	0,00			
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	1.572.417,00			
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	0,00			
633	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	0,00			
634	- - Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	0,00			
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	343.525,00			
636	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	0,00			
637	- - Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	477.113,00			
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	0,00			
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	5.420,00			
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од	1.043.688,00			

	БУ)				
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.043.688,00			
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.043.688,00			
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			
646	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00			
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			
648	-- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			
649	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00			
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
651	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
652	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
653	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
656	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			
665	-- Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	0,00			

666	-- Приходи од дивиденди	0,00			
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	0,00			
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	31.551,00			
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	0,00			
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
683	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	158.001,00			
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
688	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
690	-- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	0,00			
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			

694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
697	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	20.838,00			
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	266.607,00			
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	0,00			
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	0,00			
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.510,00			
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	19.544,00			
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	18.207,00			
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00			
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00			
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	0,00			
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	103.294,00			
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	416.693,00			
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	0,00			
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	0,00			
720	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	0,00			

721	- - Исплатени дивиденди	0,00			
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			
724	- - Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	0,00			

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	1.043.863,00			

Потпишано од:

МАЈА ОСТОЈЧИКЈ КОТЕВСКА

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2024 година



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ОБД ИУТЕ САФЕ АД СКОПЈЕ ВО 2024 ГОДИНА**

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ИУТЕ САФЕ АД СКОПЈЕ
Февруари 2025



Содржина:

ПРОФИЛ - ПРАВЕН СТАТУС, СЕДИШТЕ, ОСНОВАЊЕ	3
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ.....	3
ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ	3
Организациска структура.....	3
РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА.....	4
ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА	4
МИСИЈА	4
МОРАЛНИ ВРЕДНОСТИ.....	4
ПРИНЦИПИ И ОБВРСКИ	4
ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА	4
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2024 ГОДИНА	4
ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАРЕН ТРЕНД ВО ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНИ 2022-2024.....	5
ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ИУТЕ САФЕ	6
КАНАЛИ НА ПРОДАЖБА.....	7
АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ.....	7
УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ	8
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ.....	8
МАРКЕТИНГ И ПР АКТИВНОСТИ	8
ПРАВНИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ И ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ	9
КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ НА ГРУПАЦИЈАТА.....	10
Компетитивна предност:	10
ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ И ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ.....	10

ПРОФИЛ - ПРАВЕН СТАТУС, СЕДИШТЕ, ОСНОВАЊЕ

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ САФЕ АД Скопје со регистрирано седиште на ул. Пиринска бр.29 во Скопје, со ЕМБС 7796331, ЕДБ 4080024625522, телефонски број +389 71 387338 и емаил contact@iutesafe.mk (во понатамошниот текст: **Иуте Сафе**) е осигурително брокерско друштво кое ја извршува својата дејност врз основа на дозвола за работа бр.14-1-167 од 05.08.2024 год. издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Друштвото има вработено 2 двајца осигурителни брокери.

Овластен ревизор за 2024: Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со регистрирано седиште на Ул. Св.Кирил и Методиј бр.20, Скопје, Р. Македонија, назначен од страна на Управителот на друштвото Борјан Колемишевски.

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Основната главнина (Акционерскиот капитал) на Друштвото се изразува во евра. Основната главнина на Друштвото е поделена на 50.000 обични акции со номинална вредност од 1 (едно) Евро за 1 (една) акција во денарска противвредност и му припаѓаат на единствениот акционер Иуте Груп АС, со седиште на Ул. МААКРИ ТН бр.19/1 10145 Талин, Округ Хаарју Мааконд, Област Кесклина, Естонија и ЕМБС 11551447, 50.000 обични акции со вредност од 50.000,00 евра (педесет илјади евра), во денарска противвредност, односно 100% од основната главнина. Акциите се издаваат, се пренесуваат и се водат во форма на електронски запис во Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, во согласност со Законите.

ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ


Управувањето со Друштвото е организирано согласно Законот за трговските друштва, според двостепен систем, односно Друштвото има:

- Собрание на Друштвото;
- Надзорен одбор и
- Управител.

Надзорниот одбор се состои од три (3) членови Марјан Бојаџиев како независен член, Андрес Консап и Едвард Отса. Управителот на Друштвото Г-дин Борјан Колемишевски го именува Надзорниот одбор. Мандатот на Управителот е 4 (четири) години, со можност за повторен избор.

Во односите со трети лица, Управителот го носи називот Главен Извршен Директор. Во краткиот временски период од формирањето до крајот на годината Одборот разгледуваше значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Месечниот надоместок – плата на управителот се утврдува со менаџерски договор. Во извештајната година на за оваа намена на бруто-основа е исплатено вкупно 583,431,00 денари.

Организациска структура
Организациска структура на Иуте Сафе АД Скопје на 31.12.2024 година



РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

ИУТЕ САФЕ АД Скопје има усвоен правилник во кој јасно се утврдени и опишани работните места распоредени по функција.. При спроведување на евалуација и можност за унапредување особено се земаат во предвид постигнатите резултати индивидуални и тимски во рамките на секторот, развиените вештини и релевантното искуство на позицијата за која вработениот треба да се унапреди.

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА

МИСИЈА

- Трансформација на иновативни идеи во конкуретни услуги.
- Проширување на своето учество на пазарот, со цел обезбедување на сигурност за компанијата.
- Остварување на задоволство на вработените, акционерот и клиентите.

МОРАЛНИ ВРЕДНОСТИ

- Професионалност
- Иновација
- Интегритет

ПРИНЦИПИ И ОБВРСКИ

- Обезбедување на транспарентност и видливост на активностите на Друштвото,
- Општествена одговорност.

ЦЕЛИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА

Приоритени цели и задачи на деловната политика друштвото ИУТЕ САФЕ се:

- Креирање на корпоративен имиџ на компанијата;
- Усогласување на работењето на друштвото со законската регулатива;
- Континуирано применување на техничко технолошки промени во работењето.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2024 ГОДИНА

На пазарот на осигурување во Р. С. Македонија активно работат 17 друштва, од кои 11 друштва работат неживотно осигурување, а шест друштва работат животно осигурување. Само едно друштво, покрај работењето со неживотно осигурување, има дозвола за извршување и работење со реосигурување.

Заклучно со Q4, 2024 осигурителниот пазар во Р. С. Македонија го сочинуваат 51 осигурителни брокерски друштва, 20 друштва за застапување при осигурување и 9 банки кои дејствуваат како застапници за осигурување.

Друштва за неживотно осигурување:

МАКЕДОИЈА осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, Триглав Осигурување АД, Скопје, САВА осигурување, ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје, ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје, УНИКА А.Д. -Скопје, АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА – Скопје, ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. Скопје, КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ – НЕЖИВОТ и ЗОИЛ МАКЕДОНИЈА, Битола.

Друштва за Животно осигурување:

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ, ГРАВЕ осигурување а.д Скопје, ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје, УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, Триглав Осигурување Живот АД, Скопје, и ПРВА ЖИВОТ АД Скопје.

Друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски инвеститори, претежно странски осигурителни компании. Од вкупниот капитал, над 80% е странски капитал.

Секторот на осигурување на просторот на Македонија и регионот на блиското опкружување покажа висок степен на отпорност кон постоечките глобално економски движења и може да се констатира дека продолжува благ раст .

Поврзаноста на развојот на овој сектор со макроекономските показатели е тесно поврзан, и тоа се рефлектира преку најзначајните показатели како БДП и вкупна премија, БДП и премија per capita и просечната плата и премија per capita. Макроекономската неизвесност во поглед на постоечките инфлаторни шокови, континуиран раст на каматните стапки, банкарските кризи во светски рамки, избивање на судири на Блискиот Исток и војната во Украина и даваат печат на изминатата 2024 година од економски и политички аспект.

ОСИГУРИТЕЛЕН ПАЗАРЕН ТРЕНД ВО ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНИ 2022-2024

Класа на осигурување (000) евра	2024	%од Тотал	Раст %	2023	%од Тотал	Раст %	2022	%од Тотал	Раст %
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	95.338	45%	5%	90.984	47%	7%	84.682	50%	8%
Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	25.766	12%	6%	24.361	13%	9%	22.294	12%	-3%
Осигурување на моторни возила (Каско)	21.948	10%	14%	19.205	10%	19%	16.164	8%	12%
Здраствео осигурување	21.092	10%	29%	16.326	8%	48%	11.051	6%	68%
Мој дом	16.503	8%	21%	13.589	7%	13%	11.973	6%	-3%
Осигурување од последици на несрекен случај – незгода	13.521	6%	10%	12.336	6%	11%	11.152	6%	6%
Неживотно осигурување-останато	6.318	3%	-1%	6.35	3%	11%	5.699	3%	20%
Општо осигурување од одговорност	6.006	3%	17%	5.145	3%	19%	4.306	2%	5%
Осигурување на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење (Патничко осигурување)	4.722	2%	5%	4.513	2%	21%	3.729	2%	55%
Вкупно неживотно осигурување	212,5	85%	10%	192,79	85%	14%	169,34	82%	8%
Животно осигурување	27,63	72%	8%	25,53	76%	-12%	28,987	78%	10%
Животно осигурување инвестиција	10,858	28%	32%	8,212	24%	2%	8,029	22%	29%
Вкупно животно осигурување	38,487	15%	14%	33,742	15%	-9%	37,016	18%	14%
Вкупно	250,99	100%	11%	226,53	100%	10%	206,36	100%	9%

* Податокот е преземен од официјалната страна на Агенцијата за Осигурување за период од 3 претходни години во интервал од 2022-2023 година.

Од друга страна ефикасноста на осигурителниот пазар е лимитирана и поради недостаток на прифатливо ниво на култура на осигурување и сеуште преовладува состојба на предоминантен интерес на осигурениците за Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила авто одговорност.

Потенцијалот во доменот на животно осигурување е екстремно ниско поради тоа и оправдана е тенденцијата на друштвата да се насочат кон дигитализација и прилагодување на оперативното работење кон потребите и однесувањето на осигурениците.

Нашиот осигурителен пазар како сеуште неразвиен во споредба со ЕУ пазарот и соседите од регионот бара дополнителен ангажман на друштвата во подигање на свеста за култура на осигурување.

На видик се нови предизвици во светски рамки како cyber ризици и ризици од природни катастрофи кој иако не се со силен ефект на македонското стопанство, сепак оставаат простор за размислување на проширување на постоечката палета на понуда.

Класичниот модел на каско осигурување сигурно ќе се адаптира на новите модели на осигурување pay-as-you-drive и pay-how-you-drive.

Кај животното осигурување како и она врзано /винкулирано со кредитот од банките со покритие на дополнителни ризици како отказ или боледување е тема за потенцијал за развој.

Присутната банкоцентричност и поврзаноста на одредени Осигурителни друштва со нив, е модел на развивање на ефикасноста на дистрибутивните канали. Од тој аспект друштвото Иуте Сафе се фокусира кон искористување на постоечката мрежа на базата на физички лица како достапна од страна на друштвото Иуте Кредит .

Лимитирачки фактор е и забавениот процес кон европска интеграција на државата која трае долги години, и кој процес директно се одразува на доцнење во имплементација на Solventost II, либерализација на пазарот на осигурување од Автоодговорност како и имплементација на MSFI 17.

За 2024 година согласно извори на официјалната страна на АСО, друштвата реализирале БПП(000) во класата на неживотното осигурување од 214,870 еур што претставува раст од 10,24 % споредено со 2023 година .

Автоодговорноста и понатаму е најзастапена класа во структурата 44,14 % што е благо опаѓање во споредба со 2023 година 47,24%.Во оваа класа треба да се анализира дали растот на премијата се должи на нови склучени договори, ефект на инфлацијата која ја зголемува цената преку повисоки цени на вградени делови и работна рака, но и повисоки цени на новите возила поради стандардите на сигурноста за патниците што се бараат од возилата. Потоа следат класите на осигурување на имот, каско осигурување, приватното здравствено осигурување и осигурување од последици на несреќен случај - незгодата.

Сепак останува отворено прашањето на историската застапеност на класата АО како резултат на економската неразвиеност и низок степен на финансиска култура на земјата или пак одраз на зоната на комфорот како полесен начин на реализирање на профитот на друштвата како од страна на Осигурителните компании така и во однос на дистрибутивните канали.

ФИНАНСИСКИ ПЕРФОРМАНСИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ИУТЕ САФЕ

Во 2024 година друштвото за своето работење оствари негативен финансиски резултат -загуба на износ од (1,450,688 мкд).

Финансиски резултат	31/12/2024
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	1.043.863
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	2.536.641
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	9.555
ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	(1.502.333)

Износи на полисирана премија по одделни класи на осигурување е во следниот приказ за 2024 година .

Класа на осигурување	Број на издадени полиси	БПП	Провизија	Просечна цена по полис	Просечна провизиска стапка
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	136	910.199	249.419	6.693	27%
Осигурување на моторни возила (Каско)	31	879.113	158.929	28.358	18%
Зелена Карта	71	377.015	108.114	5.310	29%
Осигурување на имот Мој Дом	40	149.315	28.815	3.733	19%
Приватно здравствено осигурување	34	700.490	140.053	20.603	20%
Осигурување на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење (Патничко осигурување)	125	71.498	21.193	572	30%
Животно осигурување	4	313.354	53.177	78.339	17%
Осигурување од последици на несреќен случај-незгода	19	639.118	126.795	33.638	20%
Општо осигурување од одговорност	14	116.097	23.819	8.293	21%
Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	32	662.376	126.424	20.699	19%
Осигурување на стока во превоз-карго	1	8.613	2.153	8.613	25%
Вкупно	507	4.827.188	1.038.890	214.850	

КАНАЛИ НА ПРОДАЖБА

Приказ за продадени полиси по канали на дистрибуција за 2024 година.

Дистрибутивни канали на продажба	Број на издадени полиси	%Учество
Брокери	355	70,00%
Агенти	117	23,08%
Иуте Кредит- CSA	28	5,52%
Онлајн продажба	7	1,38%
Вкупно	507	

Графички приказ за продадени полиси по канали на дистрибуција за 2024 година



АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ

Одржлив капитал е императив за сигурност на друштвото.

Со генерирање на деловна загуба за деловната 2024 година увиден е ризик од негативно влијание врз солвентноста и ликвидноста на друштвото, и за таа цел побарано е дополнителен капитал од акционерот. Согласно ЗТД и Статутот на Друштвото, Надзорниот одбор на Друштвото одлучи да свика Собрание на акционери на Друштвото, со цел усвојување на одлука за трансформација на заем во влог во Друштвото во постапка за зголемување на основната главнина на Друштвото, одлука за зголемување на основна главнина на Друштвото со трансформација на заем во влог преку издавање на нови обични акции од втора емисија по пат на приватна понуда, како и усвојување на одлука за измена на Статутот на Друштвото. Започната е подготовка на потребната документација за одржување на Собранието на акционери на ИУТЕ САФЕ. За целите на трансформација на заемот во влог во Друштвото, Главниот извршен директор и Надзорниот одбор ќе ги преземат сите неопходни дејствија пред надлежните институции и тоа пред: Централниот регистар на РСМ, Комисија за хартии од вредност на РСМ, Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Агенција за супервизија на осигурување како и пред сите други надлежни институции за целосно спроведување на постапката во која заемот кој што го има дадено Единствениот акционер на Друштвото ќе биде трансформиран во влог во Друштвото.

УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ

Оперативен ризик е ризик кој произлегува од пропустите во работењето на вработените и управувачките органи на Друштвото, несоодветни внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информациите и други системи како и правниот ризик.

Поделбата на надлежностите и ефикасна контрола во процесот на утврдување, проценување, надзор и контрола на оперативниот ризик е императив на друштвото. Друштвото ги следи секојдневните настани кој би предизвикале штета и врз основа на тие податоци да воведат контролни мерки за лимитирање/елиминирање на истите.

Друштвото во најголем дел ќе се потпира на системот на внатрешна контрола и функцијата на надворешната ревизија.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ

Ризикот на ликвидност е ризик кој произлегува од неможноста да се доведат во рамнотежа краткорочните средства од една и краткорочните обврски од друга страна., односно недостиг на средства за намирување на обврските во рамките на рокот на нивното достасување.

Друштвото како новоформирано е соочено со ризикот на неадекватно оформување на ликвидната маса на средства поради малиот обем на трансакции, кој не ги покриваат оперативните трошоци на работењето.

Следствено, друштвото кон крајот на годината ја предвиди состојбата на недостиг на ликвидни средства за работа, поради што веднаш беше отпочната постапка за добивање на заем во висина од 100,000 евра со истовремено отпочнување на постапка на конверзија на истиот во основачки капитал во текот на 2025 година.

МАРКЕТИНГ И ПР АКТИВНОСТИ

- Официјални комуникациски канали на Иуте Сафе се ново-лансираниот веб-сајт www.iutesafe.mk, наа постоечките канали на Иуте Македонија на социјалните мрежи, како и мобилната апликација на Иуте. Преку овие канали се прави пласман на маркетинг кампањи со различни содржини, кои не се само продажно ориентирани, туку имаат за цел да едуцираат и да го јакнат брендот. ПР активностите се базираат на градење на свесност и репутација на Иуте Сафе, кој иако е нов осигурителен бренд на пазарот, се потпира на веќе докажана експертиза и разработени бизнис модели кои носат дополнителни бенефиции за

клиентите, сето тоа преку пласман на текстови преку традиционален ПР пристап (онлајн медиуми) и користење на придобивките на дигиталниот ПР (едукација, продуктен и корпоративен ПР, преку веб и социјални мрежи.

- Иуте Сафе како бренд се потпира на придобивките на Иуте Македонија, а со тоа преку веб сајтот www.iutesafe.mk му дава можност на клиентот сам да се услужи во одреден сегмент на понудата и да го доживее процесот како едно патување низ една транспарентна и целосно дигитална комуникација, од информирање до прифаќање.
- Иуте Сафе ги користи сите модерни алатки на денешницата за брза и ефективна комуникација со своите клиенти преку е-маил, телефон и други дигитални апликации комуникација.
- Идентично важно, како и сите погоре наведени активности, се директните контакти и релации што ги градат брокерите и осигурителните агенти на Иуте Сафе, кои даваат простор за креирање на персонализирани понуди и долгорочни релации од доверба.

ПРАВНИ И ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ И ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ

Основни податоци за Групацијата.

Иуте Груп АС (IG) е холдинг компанија со седиште во Талин-Естонија, која издава потрошувачки кредити и нуди услуги за лични финансии преку оперативните подружници на локалните пазари. Заклучно со 31 декември 2023 година, IG работеше преку своите подружници во Молдавија, Албанија, Северна Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Луксембург и се состои од десет ентитети.

Започнувајќи од месец март 2023 година, а во согласност со долгорочната стратегија, IG продолжува да работи под називот Иуте Груп АС, односно го промени дотогашниот назив АС Иуте Кредит Европа.

IG е одговорен за стратешко управување кое вклучува:

- Стратешко таргетирање
- Организациона структура и раководење на менаџерските тимови
- Рамка на правила за човечки ресурси и искуство со клиентите и насоки за таргетирање
- Рамка на правила за финансиско управување и насоки за насочување
- Рамка на правила за продажба и маркетинг и насоки за таргетирање
- Дизајн на процесот на услуги и технолошки развој
- Управување со ризик, вклучително одобрување на производи за заем и општа рамка за усогласеност
- Собирање податоци
- Финансиските односи на Групацијата и инвеститорите

Пондерираната просечна годишна процентуална стапка е 46% и ефективната каматна стапка (EIR) е 55% во зависност од износот на заемот, рокот на достасување и статусот на клиентот (нов или периодичен клиент со добра историја на плаќање). Групацијата има за цел да опслужува само клиенти со постојано работно место и стабилен приход. Кредитите се базираат на лична идентификација и лична кредитна проценка. За нов апликант, кредитниот рејтинг зависи од споредбата на релевантните параметри на апликантот со соодветните статистички параметри на успешност и одредени бази на податоци. За клиентите кои се враќаат, применуваме лична кредитна проценка која се заснова на индивидуална податоци за перформансите. Во просек, 60% од барањата за кредит низ Групацијата се одобрени.

Кредитите се пласираат преку воспоставена мрежа на партнери (како што се продавници, компании за трансфер на пари, поштенски агенции), веб портали и други online канали, како и

филијали на Iute (продажни канцеларии). До крајот на 2023 година, Групацијата имаше 40 Iute филијали, 2.420 продавници и 31 Енергбанк експозитури.

Традиционално, Иуте врши исплати преку банкарски сметки или преку шалтер на регистрираните агенти. Со воведувањето на Иуте бескартичните банкомати, преку подружниците сè почесто се вршат готовински трансакции

КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ НА ГРУПАЦИЈАТА

Кредитните производи на Групацијата се необезбедени потрошувачки кредити и купи-сега-плати-подоцна услуги со рочности меѓу 3 месеци и 48 месеци и кредити обезбедени со залог со рок на рочност до 72 месеци. Средниот износ на заемот е над 500 ЕУР, додека износот на кредитот се движат од 50 евра до 10 илјади евра.

Компетитивна предност:

- Групацијата се фокусира на инвестирање во брзо растечки пазари каде има релативно ниска конкуренција во банкарскиот сектор
- Миксот на производи кои ги нуди ги задоволуваат потребите на повеќе сегменти на корисници и тоа преку многу поедноставен и олеснет пристап
- Остварува висока профитабилност во комбинација со солиден квалитет на кредитното портфолио
- Поседува сеопфатен и високо-автоматизиран ИТ систем кој овозможува известување во реално време, јасен преглед на портфолиото и брз начин на оценка и бодување
- Подлежи на ревизија согласно регулатива на ЕУ од 2010 и известувањето се врши во согласност со МСФИ стандардите.
- Иуте поседува мобилна апликација Myiute како основен канал на комуникација, која овозможува целосна дигитализација на процесот, од апликација до одобрување и потпишување на договорите
- Иуте е единственото не-банкарско друштво кое поседува напреден систем за електронска биометриска идентификација преку регистрирана шема Evrotrust.

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ И ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните и заинтересирани страни во текот на годината биле како што следи:

Вид на зделка- набавка на основни средства.

	во (000) мкд	Поврзана страна Иуте Кредит	Вкупно
Обврски	137	Иуте Кредит	137
Средство	137	Иуте Кредит	137

Осигурително Брокерско Друштво
Иуте Сафе АД Скопје

Управител

Борјан Колемишевски

